



СЛУЖБИ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРС...

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за прегледата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11
1-30 1-931

Среда, 11 мај 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. XVI

Цена на овој број е 60.— дин. — Преплата за 1960 година изнесува 2000.— дин., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефон: централа 28-010, 28-417 и 28-838, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

244.

Врз основа на членот 5 став 2 од Законот за финансирањето на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА КОМУНАЛНИТЕ ОБЈЕКТИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ГРАДАТ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ ФОНДОВИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Општинските фондови за станбена изградба можат да даваат заеми за изградба само на оние комунални објекти што се во непосредна врска со станбена изградба.

Член 2

Како комунални објекти во смисла на членот 1 од оваа уредба се сметаат:

1) објектите на градежно земјиште што ѝ припаѓа на станбена зграда и во двор, што се функционално врзани за станбена зграда, и то: пешачките и колските пристапи кон зграда, оградата и потпирните ѕидови, скалите надвор од зграда, просторот за оставање губре, уредите за сушење на долни облека и тресење, зеленилото и просторот за детско игралиште;

2) приклучоците на сите комунални инсталации и уреди што служат за редовна употреба на станбена зграда, од зградата до уличните водови;

3) уредите, инсталациите и другите објекти на постојна секундарна мрежа во случаите на нејзина доградба, проширување и реконструкција, како и во случај на нејзина изградба во нова населба, ако е тоа потребно за користење на станбените згради во таа населба. Како секундарна мрежа во смисла на оваа точка се сметаат:

а) коловозите и тротбарите на станбени улици;

б) уличната разводна мрежа за водовод и хидрантите;

в) уличната мрежа за канализација и сливниците;

г) уличната кабловска или воздушна мрежа за довод на електрична струја до станбените згради;

д) уличната разводна мрежа за плин.

Општинските фондови за станбена изградба можат да даваат заеми и за приготвување и ослообување на градежно земјиште за градење, и тоа за: расчистување на земјиште од растенија и депонии, урнување на објекти и одвезување на материјали, рамнење на земјиште, насипување, одводнување и осигурување на лизгалишта.

За изведување на објектите и работите од претходните ставови, а кои се опфатени со Уредбата за привремено начин на регулирање учеството на инвеститорите во трошоците за подготвување и комунално уредување на градежно земјиште („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/59), општинските фондови за станбена изградба можат да одобруваат заеми само во границите на обврските на инвеститорот утврдени врз основа на таа уредба.

Член 3

Ако општинскиот фонд за станбена изградба има приходи остварени со наплата на зонака па-

злика (член 108в од Законот за станбените односи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59 и 47/59), тој може во рамките на тие средства, покрај заемите за изградба на комуналните објекти наведени во членот 2 од оваа уредба, да дава заеми и за изградба на други комунални објекти што се функционално врзани за живеење во стан.

Член 4

Заемите за изградба на комуналните објекти од чл. 2 и 3 на оваа уредба општинските фондови за станбена изградба ги даваат на начинот и под условите што се определени со Законот за финансирањето на станбената изградба.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 80
26 април 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

245.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Член 1

Во Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59 и 9/60) во членот 11 став 6 по зборовите: „дејност на мало“ се додава заграда и зборовите: „како и трговските претпријатија на мало од ставот 2 на овој член“.

Член 2

Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи:
„Трговските претпријатија, производителските претпријатија и самостојните установи можат да основуваат продавници на целата територија на Југославија.“

Член 3

По членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи:
„По исклучок од одредбата на членот 22 од оваа уредба, Државниот секретаријат за работите на народната одбрана може по касарните да основува трговски организации за снабдување на припадниците на Југословенската народна армија со определени стоки (кантини).“

Државниот секретаријат за работите на народната одбрана, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, ќе донесе поблиски прописи за организацијата и работењето на трговските организации од претходниот став.“

Член 4

Во членот 28 ставот 2 се менува и гласи:

„Продавниците од претходниот став можат да продаваат и производи од други производители во границите што ќе ги определи производителското претпријатие во чиј состав е продавницата.“

Во истиот член ставот 3 се брише.

Член 5

По членот 31 се додава нов член 31а, кој гласи:

„Самостојните установи можат да основаат продавници за продажба на стоки од сопствено производство.“

Одредбите на чл. 15, 18, 19, 22, 23 и 25 до 31 од оваа уредба се однесуваат и на продавниците од претходниот став.“

Член 6

Во членот 33 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет може да пропише складовите од ст. 1 и 2 на овој член да можат да продаваат определени стоки и на мало.“

Член 7

Во членот 56 по зборот: „производителски“ се додаваат зборовите: „и увознички“.

Член 8

Во членот 60 став 1 зборот: „индустриските“ се заменува со зборот: „производителските“.

Член 9

Во членот 61 на крајот од ставот 2 се брише точката и се додаваат зборовите: „и на самостојните установи“.

Член 10

По членот 70 се додава нов член 70а, кој гласи:

„Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет може да пропише да можат одделни производи да се пуштаат во промет само ако се на пропишан начин означени, обележени и пакувани, како и да го пропише начинот за означување, обележување и пакување, ако тоа со посебен сојузен пропис не е веќе определено за одделни производи.“

Со прописот од претходниот став можат општинските народни одбори односно во градовите поделени на општини — околските народни одбори да се овластат во прометот на стоки на мало тие да го определат начинот на пакувањето на одделни производи за секојдневна потрошувачка.“

Член 11

Во членот 88 став 2 по зборовите: „и членот 86 став 1“ се додаваат зборовите: „на оваа уредба, како и за другите стопански организации, приватни занаетчиски дуќани, приватни угостителски дуќани и големи потрошувачи.“

Член 12

Во членот 111 став 1 на крајот од точката 5 точката се заменува со точка и заграда и по неа се додава нова точка 6, која гласи:

„6) ако при продажбата на стоки на мало, противно на добрите деловни обичаи, за пакување на стоки употребува обвивни материјали несразмерно на тежината на стоките.“

Член 13

По членот 111 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 111а

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок имател на приватен занаетчиски дуќан, имател на приватен угостителски дуќан и друго физичко лице, ако сторат кое и да е од дејствијата од членот 107 на оваа уредба, ако тоа дејствие не претставува кривично дело. —

Член 111б

Според чл. 106 до 111 од оваа уредба ќе се казни и самостојна установа, ако стори некое од дејствијата предвидени во тие одредби, како и одговорното лице во самостојната установа.“

Член 14

Во членот 114 став 4 зборовите: „до 500 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 2.000 динари“.

Член 15

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 81
26 април 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

246.

Врз основа на членот 79 точка 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

Член 1

Покрај работите ставени во негова надлежност со членот 17 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во надлежност на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации се пренесуваат од надлежноста на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски следните работи од областа на радиодифузијата:

1) утврдување со тарифа, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, на износот на претплатата за користење радио-приемници и други уреди наменети за прием на радиодифузни емисии (член 42 став 2 од Законот за радиодифузните станици);

2) донесување во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, на поблиски прописи за пријавувањето на радио-приемниците и за начинот на плаќањето на радиопретплатата (член 43 став 2 од Законот за радиодифузните станици);

3) давање на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите согласност за донесување поблиски прописи за финансирањето и за финансиското работење на радиодифузните станици (член 52 од Законот за радиодифузните станици).

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации ги врши и следните работи од областа на радиодифузијата:

1) ги одобрува, во смисла на членот 28 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата, инвестиционите програми за објектите на радиодифу-

зни станици, како и на кратkobранови станици и други радио-врски што служат за радиодифузија, и тоа за објектите на кратkobранови станици и други радио-врски — по прибавено мислење од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски;

2) врши и други управни работи од областа на радиодифузијата од надлежноста на федерацијата што со посебни прописи не се ставени во надлежност на други сојузни органи на управата, освен работите во врска со радио-сообраќајот.

Член 2

Ако Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации не ги прифати забелешките од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски на инвестиционите програми за објектите на кратkobранови станици и други радио-врски, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски може да бара за спорните прашања да одлучи Сојузниот извршен совет.

Член 3

Советот за радиодифузија и телевизија основан со Уредбата за Сојузниот совет за радиодифузија и телевизија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58), како стручен совет на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура, станува стручен совет на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации.

Сите права што според наведената уредба ги има спрема Советот Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура, ќе ги врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите на членот 11 оддел I под а) точка 3 алинеи 1 и 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 84

26 април 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

247.

Врз основа на чл. 4, 69 и 388 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАГРАДИТЕ ЗА ВОПРЕДНА РАБОТА И ОСОБЕНИ УСПЕСИ ВО РАБОТАТА И ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

I. Општа одредба

Член 1

Наградите за вопрредна работа и особени успеси во работата, како и надоместоците за прекувремена работа им се определуваат на службениците на банките и штедилниците (во натамошниот текст: банките) само според одредбите од оваа уредба.

II. Награди

Член 2

На службениците на банките можат да им се даваат награди:

1) за вопрредна работа и особено залагање во службата што придонесло за подобро и побрзо извршување на работите односно за подобрување на работата;

2) за успешно извршување на определени значајни задачи (подготвување нацрти на закони или

на други поважни прописи, изработка на положени елаборати и анализи по одделни поважни прашања, изработка на типски проекти за разни инвестициони објекти и сл.) што барале вопрредна работа и особено залагање;

3) за вопрредно истакнување и залагање во вршењето на должноста, особено ако е поради тоа спречена поголема материјална штета или се постигнати поголеми материјални успеси;

4) за предлози или сугестии врз основа на кои е остварена поголема добивка или е постигната поголема заштеда или е остварено порационално работење односно подобра организација или подобар метод на работата, особено ако усвоените предлози или сугестии ги преминуваат рамките на редовните работи на службеникот.

Член 3

Височината на наградата се определува според значењето на извршените работи и задачи, сразмерно со обемот и квалитетот на извршената работа и траењето на вопрредната работа, односно сразмерно со постигнатите резултати во спроведувањето на предлозите или сугестиите дадени од страна на службеникот.

Наградата по основот од членот 2 точка 3 се определува според степенот на истакнувањето и залагањето во вршењето на должноста односно според големината на отстранетата штета или големината на постигнатиот материјален успех.

Член 4

Вкупниот износ на наградите што му се даваат на службеникот во текот на една година по кој и да е основ од членот 2 на оваа уредба, не може да биде поголем од неговата двомесечна плата.

Предлогот за давање награда го дава, по правило, старешината на организациониот дел (шеф на служба, шеф на одделение, директор на дирекција и др.) или старешината на организационата единица.

Во Народната банка и во банките што ги основал Сојузниот извршен совет предлогот мора да се претресува во колегиумот на Главната централа односно на централа, а во другите банки — во колегиумот на банката. Ако банката нема колегиум, предлогот го претресуваат на свој состанок шефовите на организационите делови. На тој состанок се поканува и претставник на синдикалната организација.

Ако на состанокот на колегиумот односно на шефовите на организационите делови се усвои предлогот, решението за давање награда го донесува во Народната банка и во банките што ги основал Сојузниот извршен совет — извршниот одбор на банката, а во другите банки — управниот одбор на банката.

Член 5

Ако наградата според значењето на извршените работи и задачи, значењето на новите методи на работата односно големината на отстранетата штета или постигнатиот материјален успех треба да се определи во износ потолем од износот предвиден во членот 4 на оваа уредба, решението за определување на наградата го донесува управниот одбор на банката.

Член 6

Предлогот за давање награда мора да биде образложен. Во образложението, по правило, се наведуваат:

1) потребата од која е предизвикана вопрредната работа;

2) работите (редовни и вопрредни) што ги вршел службеникот и нивниот обем и значење;

3) времето поминато на работите за чие извршување се предлага награда;

4) како се извршени работите и кој дал оценка за тоа;

5) дали службеникот ја извршил својата редовна работа на време и уредно;

6) годишната оценка за работата на службеникот.

Покрај тоа, во предлогот се наведуваат и сите други факти што се од влијание врз доделувањето на наградата.

Ако наградата се дава по основот од членот 2 точ. 3 и 4 на оваа уредба, во образложението се изнесуваат и конкретните податоци за вонредното истакнување и залагање во вршењето на должноста и за отстранетата материјална или друга штета односно конкретните податоци за постигнатите резултати.

Член 7

Предлогот за давање награда ѝ се доставува на мислење на синдикалната организација, освен ако тоа поради природата на извршените задачи не би било целесобразно.

Член 8

Средствата за награди на службениците на банките се обезбедуваат во фондот за наградување.

III. Прекувремена работа

Член 9

Органите на управувањето на банките мораат да настојуваат работите ставени со организациони и други прописи во нивниот делокруг да се вршат во редовното работно време.

Прекувремена работа може да се воведува само во случаите на вонредна потреба на службата што се предвидени со оваа уредба.

Службениците се должни да работат прекувремено кога прекувремената работа е воведена во смисла на претходниот став.

Член 10

Прекувремена работа може да се воведува:

1) ако работите не можат да се извршат во редовно работно време затоа што не се пополнети потребните работни места или затоа што подолго време се отсутни извесен број службеници поради болување, заминување на воена вежба, отсуство, отстранување од должноста и сл.;

2) ако вонредно и прекумерно се зголеми обемот на работите поради сроковите определени со прописи од повисоките органи или сроковите определени со договор, особено ако поради неизвршувањето на работите може да настапи материјална штета;

3) ако треба да се извршат работи чиј обем во определени периоди значително се зголемува, а тие работи според својата природа не се постојани за да се предвиди поголем број работни места со систематизацијата;

4) ако на некои работни места природата на работите и потребата на службата бараат прекувремена работа (раководители на трезор, контролори во Заводот за изработка на банкноти).

Независно од условите предвидени во претходниот став, прекувремена работа може да се воведи ако треба итно да се изврши работа што не трпи одлагање, а таа работа не може да се изврши во редовно работно време.

Член 11

Како прекувремена работа, во смисла на оваа уредба, не се смета работата за време на дежурство и работата во смени.

Член 12

Предлогот за воведување на прекувремена работа го дава, по правило, старешината на организациониот дел (шефот на служба, шефот на одделение, директорот на дирекција и др.) односно на организационата единица (директор на филијала и др.).

Во Народната банка и во банките што ги основал Сојузниот извршен совет предлогот мора да се претресува во колегиумот на Главната централа односно на централа, а во другите банки — во колегиумот на банката. Ако банката нема колегиум, предлогот го претресуваат на свој состанок шефовите на организационите делови. На тој состанок се поканува и претставник на синдикалната организација.

При разгледувањето на предлогот мора да се испита можноста за извршување работите во редовно работно време со распоредување на службениците и со распределба на зголемените работи во рамките на сите организациони делови.

Ако се утврди дека работите не можат да се извршат во редовно работно време и дека не трпат одлагање, како и дека не постои можност за нивно извршување на начинот предвиден во претходниот став, ќе се нареди прекувремена работа.

Во Народната банка и во банките што ги основал Сојузниот извршен совет, прекувремената работа ја наредува гувернерот односно генералниот директор, а во другите банки — директорот на банката.

Гувернерот на Народната банка односно генералниот директор на банка што ја основал Сојузниот извршен совет може да го овласти вицегувернерот односно помошникот на генералниот директор или генералниот односно главниот директор на централа за народна република да наредува прекувремена работа. Во тој случај предлогот за воведување на прекувремена работа го претресува колегиумот односно на свој состанок шефовите на организационите делови на централа за народна република.

Во случај на итно, во филијалите на Народната банка и во банките што ги основал Сојузниот извршен совет прекувремената работа ја наредува генералниот односно главниот директор на централа за народна република односно директорот на филијала во оние банки што според својата организација немаат централа за народна република.

Во случајот од претходниот став генералниот односно главниот директор на централа за народна република или директорот на филијала е должен да го извести веднаш гувернерот односно генералниот директор, кој може да ја запре прекувремената работа ако најде дека причините за нејзино воведување не се оправдани.

Член 13

Во актот со кој се наредува прекувремена работа се наведуваат особено:

- 1) работите што ќе се вршат;
- 2) причините за воведување на прекувремена работа;
- 3) времето на траењето на прекувремената работа (вкупно, дневно и неделно);
- 4) службениците што ќе работат прекувремено и на кои работи.

Член 14

За прекувремената работа се води евиденција и контрола според упатството што ќе го пропише гувернерот на Народната банка односно генералниот директор на банка што ја основал Сојузниот извршен совет односно директорите на другите банки.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа ќе пропише, по потреба, за сите банки поблиски упатства за евиденцијата и контролата на прекувремената работа.

Член 15

Надоместок за прекувремена работа се дава само за извршување на работите што според својата природа се претежно од техничка природа и што, по правило, можат да се вршат по работна норма и во редовно работно време.

Работи во смисла на претходниот став се:

- 1) работите за преглед на завршните сметки на стопанските организации;
- 2) работите на платниот промет;
- 3) работите на книжење;
- 4) техничките работи во врска со изработката на завршните сметки на банката, фондовите и буџетите;
- 5) контролата на исплатените хартии од вредност;

- 6) инвентарисањето (пописот на материјалните вредности);
- 7) пресметувањето на интересот;
- 8) изработката на статистички извештај;
- 9) машинското и друго техничко обработување на статистички и други материјали;
- 10) броењето на пари;
- 11) подготвувањето на типски решенија;
- 12) пренесувањето на поголеми количини пари и други вредности, менувачките работи на странски бродови и сл., ако овие работи се вршат вон редовната должност;
- 13) поништувањето на банкноти и други вредности и сл.;
- 14) канцелариско-техничките работи (препишување, умножување, стенографирање, средување односно шкартирање на архивски материјали и др.);
- 15) техничките работи за средување на вонредно пристигнатата документација што бараат познавање на определена терминологија и определен систем на работа;
- 16) работите на службеници што непосредно учествуваат во процесот на работата на техничкиот персонал, кога овој работи прекувремено.

Член 16

Надоместок за прекувремена работа се дава и за работа во недела и во дните на државни празници, ако работата во тие дни е воведена под условите од членот 10 на оваа уредба и ако таквата работа била наредена од надлежниот старешина.

Член 17

Банките му доставуваат на органот на управата на соодветната политичкотериторијална единица надлежен за работите на финансиските шестмесечни извештаи за наредната прекувремена работа што повлекува давање надоместок за прекувремена работа.

Член 18

Надоместокот за прекувремена работа се определува во височината на платата предвидена за ист вид работи во редовно работно време, наголемена за 50%.

Член 19

Надоместокот за прекувремена работа се определува по ефект, а по исклучок според траењето на работата.

Надоместокот за прекувремена работа се определува по ефект за работите чиј ефект може да се мери (препишување, умножување, средување картотека и сл.).

Член 20

Хонорарите што им се определуваат на службениците според посебни прописи, не се сметаат како надоместок за прекувремена работа, без оглед кога и колку трае таквата работа.

Член 21

Надоместок за прекувремена работа не може да им се определи на старешините на организациони единици, на организациони делови и на другите раководители на работите што претежниот дел од времето го поминуваат во организирање на вршењето на работите.

Надоместок за прекувремена работа им припаѓа и на службениците од претходниот став ако вршат работи што ги вршат и другите службеници, и ако за тоа донесол посебно решение старешината што ја наредил прекувремената работа.

Член 22

Службеникот што прима посебен додаток според прописите донесени врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници и членот 28 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/59) нема право на надоместок за прекувремена работа.

Член 23

Службеникот што добил надоместок за прекувремена работа не може за истите работи да добие и награда според чл. 2 до 7 на оваа уредба.

Член 24

Средствата за давање надоместок за прекувремена работа се предвидуваат како редовен расход во годишниот план на приходите и расходите на банката.

VI. Завршни одредби**Член 25**

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

Член 26

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 83
26 април 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

248.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59) и членот 28 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/59), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ И ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО****Член 1**

За финансиските инспектори на Службата на општественото книговодство и за раководителот на работите на анализа на Службата на општественото книговодство во околиските филијали на Народната банка, се установува посебен додаток во износ од 7.000 динари месечно.

Член 2

Височината на посебниот додаток до границата од претходниот член се определува според покажниот успех во извршувањето на поставените задачи и според природата на работите што ги врши службеникот.

Член 3

Решение за височината на посебниот додаток донесува гувернерот на Народната банка.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 82
26 април 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

249.

Врз основа на членот 18 став 3 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, 48/58, 17/59 и 48/59), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА СРЕДСТАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ШЕКЕРНА РЕПКА

1. Земјоделските задруги, деловните сојузи и селскостопанските производителски организации се должни во корист на своите фондови на основните средства да уплатат најмалку 0,30 динари за секој продаден килограм шеќерна репка од родот на 1960 година.

Средствата уплатени според претходниот став, ќе се употребуваат за унапредување на производството на шеќерна репка и за исплата на половината (50%) од неисплатените премии на индивидуалните производители за надминатите приноси на шеќерна репка од родот на 1959 година. Исплатата на другата половина (50%) од неисплатените премии на индивидуалните производители за надминатите приноси на шеќерна репка од родот на 1959 година ќе се изврши од средствата за унапредување на производството на шеќерна репка што се наоѓаат кај Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, а што се формирани врз основа на Одлуката за користење на средствата остварени во прометот на шеќерна репка од родот на 1959 година — за унапредување на производството и прометот на шеќерна репка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/58).

2. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да може, во согласност со секретаријатите на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство и за индустрија, да го определи начинот за употреба, уплата, распределба и исплата на средствата од претходната точка, како и да определи дел на средствата од претходната точка заради формирање заеднички средства што здружените организации на земјоделските задруги, деловните сојузи, селскостопанските производителски организации и фабриките за шеќер ќе ги употребуваат за унапредување на производството на шеќерна репка.

3. Народната банка ќе одобри краткорочни кредити со интерес по норма од 1% и со рок за враќање до 31 декември 1960 година, заради исплата на неисплатените премии на индивидуалните производители за надминувањето на приносите на шеќерна репка од родот на 1959 година.

Височината на кредитите од претходниот став и поблиските услови за нивното давање ќе ги определи сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 97

26 април 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

250.

Врз основа на членот 6 став 4 од Законот за рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА ИСПЛАКНУВАЊЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ОД РЕЧНИТЕ НАНОСИ

1. Исплакнување на благородни метали од речните наноси можат да вршат поединци само врз основа на одобрение за исплакнување на благород-

ни метали издадено од органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството.

2. Одобрението од претходната точка се издава на барање на заинтересираното лице.

Барањето за издавање одобрение заинтересираното лице му го поднесува на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството на чие подрачје ќе се врши исплакнувањето на благородни метали.

3. Во барањето за издавање одобрение за исплакнување на благородни метали неговиот подносител треба да ја назначи реката или потокот со притоците чии наноси сака да ги исплакнува, како и приближната количина на метал што може годишно да ја исплакне. Кон барањето треба да се приложат писмени мислења за оправданоста на издавањето на одобрение од одделни органи на управата на општинските народни одбори надлежни за работите на рударството на чии подрачја ќе се врши исплакнувањето на метали.

4. Во одобрението мораат да бидат назначени општините и подрачјата на реките или потоците на кои исплакнувачот може да врши исплакнување, приближната количина што може годишно да се исплакне и рокот за важење на одобрението, со предупредување дека е исплакнувачот должен сите исплакнати количини на благородни метали да ѝ ги понуди на откуп на Народната банка по пропишаните цени.

5. Одобрението за исплакнување на благородни метали важи за онаа година во која е издадено, со тоа да може на барање на исплакнувачот да се продолжи за секоја наредна година.

6. Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството ќе достави препис од одобрението за исплакнување на благородни метали до Народната банка — Главна централа, до органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството на чии подрачја се врши исплакнувањето на метали, како и до републичкиот рударски орган.

7. Ако исплакнувачот се откаже од исплакнувањето на благородни метали, тој е должен да го известува за тоа органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството кој му го издал одобрението. Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството ќе донесе во тој случај решение за престанок на важењето на издаденото одобрение за исплакнување на благородни метали. Овој орган за престанокот на важењето на одобрението ќе ги известува органите и банката наведени во точката 6 од оваа одлука.

8. Поединци што добиле одобрение за исплакнување на благородни метали можат да се здружуваат во задруга на исплакнувачи, според важечките прописи за задругите.

9. Исплакнувачите се должни количините на благородни метали добиени со исплакнувањето да ѝ ги поднесат на откуп на територијално надлежната филијала на Народната банка еднаш во три месеци.

Филијалата на Народната банка е должна да води посебна евиденција за исплакнувачите на благородни метали, како и за откупените количини на тие метали.

Филијалата на Народната банка ќе доставува на почетокот на секоја година до републичкиот рударски орган и до односниот орган на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството податоци за откупените количини на благородни метали според евиденцијата од претходниот став, искажани по исплакнувачи, општини и локалитети на исплакнувањето.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот на водењето на евиденцијата од ставот 2 на оваа точка.

10. Ако исплакнувачот од неоправдани причини не ѝ ги понуди добиените количини на благородни

метали на откуп на Народната банка во рокот од точката 9 на оваа одлука, органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството може да донесе решение за одземање на издаденото одобрение за исплаќување на благородни метали.

11. Народната банка е должна, ако исплаќувачот не ги исполнува обврските во поглед на поднесувањето на откуп на добиените количини на благородни метали, а врз основа на својата евиденција за пријавените и добиените количини на исплаќнати благородни метали, да го извести за тоа органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството.

12. Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на рударството е должен веднаш по приемот на известувањето од претходната точка да ја провери работата на односниот исплаќувач.

Ако органот од претходниот став утврди дека одделни исплаќувачи повеќе не се занимаваат со исплаќување на благородни метали или дека добиените количини на благородни метали не ѝ ги предаваат на откуп на Народната банка, ќе донесе решение за одземање на издаденото одобрение за исплаќување на благородни метали, и за тоа ќе ги извести органите и банката наведени во точката 6 од оваа одлука.

Органот на управата на општинскиот или околинскиот народен одбор, ако најде дека одделни исплаќувачи исплаќуваат благородни метали, но не ѝ ги предаваат на откуп на Народната банка или со нив недолично тргуваат, тој е должен да поднесе за тоа пријава до надлежниот судија за прекршоци односно до јавното обвинителство.

13. Ако исплаќувачот во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот определен со членот 9 на оваа одлука не ѝ ги поднесе на банката на откуп добиените количини на благородни метали, ќе се казни за прекршок со парична казна до 100.000 динари и ситот добиен метал ќе му се одземе.

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Наредбата за начинот на вршењето испирање златото од златоносните реки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/46).

Одобренијата издадени врз основа на наредбата од претходниот став престануваат да важат осмиот ден по влегувањето во сила на оваа одлука.

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 98
26 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

251.

Врз основа на точ. 1 и 2 од главата XXI на Сојузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А
ЗА СЛОБОДНО ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА
ЈАГЛЕНОТ СИТЕН И ВО ПРАВ**

1. Рудниците на јаглен ќе ги формираат слободно според условите на пазарот продажните цени за сортиментите на јаглен ситен и во прав.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на Решението за највисоките продажни цени на јагленот за одделни рудници на јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56 и 39/56), на Наредбата за измени и дополненија на Решението за највисоките продажни цени на јагленот за одделни рудници на јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57), на Наредбата за измена на Решението за највисоките продажни цени на јагленот за одделни рудници на јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/57) на точката III од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за

одделни производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58), на Наредбата за највисоките продажни цени на јагленот за одделни сортименти мрк јаглен од рудникот Трбовље („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58) и на Одлуката за определување на највисоките продажни цени на јагленот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58) што се во спротивност со одредбите на оваа одлука.

3. Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет ќе донесува, по потреба, поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 98
26 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

252.

Врз основа на членот 161 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ КРАТКОРОЧНА ПОЗАЈМИЦА
КАЈ НАРОДНАТА БАНКА ЗАРАДИ ПОКРИВАЊЕ
ПРИВРЕМЕН ВИШОК НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ
ВО ТЕКОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА
СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1960 ГОДИНА**

1. Со цел за редовно обезбедување на средствата за потребите што во 1960 година се финансираат од сојузниот буџет, а ако поради нерамномерно притечување на приходите се појави вишок на расходите над приходите при извршувањето на Сојузниот буџет за 1960 година, ќе се склучи краткорочна позајмица кај Народната банка до износот од 5.000.000.000 динари.

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансните ќе се грижи за извршувањето на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 95
26 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

253.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ТРАЕЊЕТО НА МАНДАТОТ
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАДРУЖНИТЕ СОВЕТИ
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ**

1. Се продолжува траењето на мандатот на членовите на задружните совети на земјоделските задруги до новите избори за задружни совети, што ќе се одржат во 1961 година според одредбите на прописите за спроведување на избори за задружни совети на земјоделските задруги.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 99
26 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

254.

Врз основа на членот 37 став 4 и членот 55 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, 48/58, 48/59 и 52/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛОЖЕНИ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИНИТЕ НА КОИ СЕ НАОГААТ СЕДИШТЕТО НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И СЕДИШТАТА НА ПОГОНИТЕ

1. Стопанската организација што во свој состав има погони чии седишта не се наоѓаат на подрачјето на истата општина на кое се наоѓа седиштето на стопанската организација, ја утврдува вредноста на средствата вложени на подрачјето на одделни општини според одредбите од оваа наредба.

2. Како средства вложени на подрачјето на одделни општини се подразбираат вредноста на вложените основни средства и вредноста на вложените обртни средства.

3. Како вложени основни средства, во смисла на претходната точка, се подразбира неотпишаната вредност на предметите од основните средства вложени на подрачје на одделна општина, која се утврдува на ист начин на кој според важечките прописи, се утврдува и вредноста на основните средства вложени за стопанската организација како целина.

4. Како обртни средства вложени на подрачјето на општината на седиштето на погонот се подразбира вредноста на обртните средства, како што се: материјали (суровини, полуфабрикати, помошни и други материјали), готови производи, ситен инвентар и други материјални вредности што според важечките прописи се сметаат како обртни средства.

Вредноста на обртните средства вложени на подрачјето на општината на кое се наоѓа седиштето на стопанската организација се утврдува на тој начин што од износите на вложените обртни средства, утврдени според важечките прописи, за стопанската организација како целина, ќе се одбие вкупната вредност на обртните средства вложени на подрачјата на другите општини, утврдена според претходниот став.

5. Вложените средства на стопанската организација на подрачјето на одделна општина претставуваат збир на вредностите на вложените основни средства и на вложените обртни средства на подрачјето на одделна општина, утврдени во смисла на точ. 3 и 4 на оваа наредба.

6. Од односот на вредноста на средствата на стопанската организација вложени на подрачјето на одделна општина спрема вредноста на вкупно вложените средства на стопанската организација како целина, стопанската организација од точката 1 на оваа наредба ги утврдува сразмерните делови на придонесот од доходот, заради уплатување во одделни општини на чии подрачја се наоѓаат седиштето на стопанската организација и седиштата на погоните.

7. Одредбите на претходните точки на оваа наредба не се однесуваат на оние погони на стопанските организации за кои се врши самостојно пресметување на доходот. Придонесот од доходот за овие погони се уплатува само во оние општини на чии подрачја се наоѓаат седиштата на тие погони.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и во целата 1960 година.

Бр. 12-10549/1
27 април 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

255.

Врз основа на членот 73 став 3 од Законот за финансирањето на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УЧЕСТВУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА КОНКУРС ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ОДНОСНО СТАНОВИ**

Член 1

Градежно претпријатие што учествува на конкурс за склучување генерален договор за изведување одделни комплекси на станбени згради или определени типови згради односно станови мора да ги исполнува следните услови:

1) да е регистрирано за градење на станбени згради или на објекти на високоградбата;

2) да располага со механички средства што одговараат според видот и капацитетот за предвидената изградба;

3) да располага со стручни кадри потребни за обемот и структурата на предвидените работи;

4) да располага со раководен кадар што има изведувано исти или слични објекти како што се објектите чија изградба се предвидува со конкурсот;

5) со преземените работи да не му се веќе ангажирани капацитетите во таа мерка во тој период, да не може да ја доврши изградбата во определениот срок;

6) да обезбедило извршување на завршните зачетиски и инсталатерски работи со сопствени погони или во кооперација со други претпријатија на соодветни специјалности.

Член 2

Општинскиот фонд за станбена изградба, во поканата на учествување на конкурсот за склучување генерален договор ќе ја определи документацијата што ќе ја поднесат градежните претпријатија како доказ дека ги исполнуваат условите наведени во членот 1 на овој правилник, заради учествување на конкурсот за склучување генерален договор.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1939/1
22 април 1960 година
Белград

Секретар за индустрија,
Хасан Бркиќ, с. р.

256.

Врз основа на членот 30 став 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во врска со членот 21 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГИСТЕРСКАТА ЗАПРЕМИНА ПРИ БАЖДАРЕЊЕТО НА ПОМОРСКИТЕ ПАРАХОДИ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на мерење и пресметување на регистерската запремина при баждарењето на поморските параходи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 69/49) во членот 1 ставот 4 се менува и гласи:

„Регистерската бруто запремина (тонажа) ја означува целокупната запремина на затворените простори утврдени со применувањето на одредбите од чл. 4 до 6 на овој правилник.“

Член 2

Во членот 7 оддел Б став 3 точката в) се менува и гласи:

„в) кај параходи без дводно, каде што горните рабови на ребрениците се спуштаат од средишнината спрема боковите, се применува и исправката на длабината опишана во точката а).“

Член 3

Во членот 9 став 2 на крајот се брише точката и се додаваат зборовите: „или на облогите на палубата.“

Член 4

Во членот 12 став 4 втората реченица се менува и гласи: „Висината се мери од горниот раб на палубната споња до долното лице на капакот од гротлото.“

Во истиот член ставот 5 се менува и гласи:

„За крмената ширина меѓу потпалубјето и привидната палуба на крмениот касар или друг простор од слична форма се применува одредбата на членот 9 став 4 од овој правилник.“

Член 5

Во членот 13 точката 2 под д) се менува и гласи:

„д) најголемата висина на оградата на отворот од заштитната палуба да не биде поголема од 305 милиметри над палубата, и отворот да е ограден со линица и столбови кои не смеат да служат за прицврстување на дрвените гротленици;“

Член 6

Во членот 14 на крајот од точката ж) точката се заменува со точка и записка и по нив се додаваат две нови точки, кои гласат:

„з) скалите како и секој отвор за воздух или вентилација што се наоѓаат над горната палуба; и) сите баласни танкови за вода што се наоѓаат над горната палуба и што се приспособени само за воден баласт.“

Член 7

Во членот 15 ставот 6 се менува и гласи:

„На регистерската запремина пресметана според претходниот став, ѝ се додава регистерската запремина на сите простори на горната палуба и над неа според одредбите на чл. 13, 14 и 16 од овој правилник, при што ќе се внимава кај параходите со заштитна палуба мерењето на обемот да се врши до заштитната палуба така што меѓупросторот во меѓупалубјето под заштитната палуба да е засметан во бруто регистерската запремина.“

Член 8

Во членот 18 став 2 точката 4 се менува и гласи:

„4) кај параходи што превезуваат жива риба, просторот во рамките на решеткаестото дно или решеткаестиот бок нема да се смета како наполно отворен кон море, а мерењето на напречниот пресек низ складиштето со решетки што служи за превоз на жива риба ќе се врши на вообичаениот начин, т. е. до ребрата за кои е прицврстена оплатата.“

Член 9

Во членот 19 став 1 уволната реченица се менува и гласи:

„Од бруто регистерската запремина се одбива запремината на следните простори под услови да се употребени исклучиво за целта за која се одредени, и на видлив и траен начин да биде означена нивната намена, и тоа:“

Во истиот член став 1 по точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а) простории наменети исклучиво за спремниште на храна за параходната посада, со тоа одбитокот да не смее да премине 15% од одбитокот за

просториите на заповедникот и посадата;“

Во истиот член став 1, во точката 3 втората реченица се менува и гласи:

„Ако е која и да е од овие простории наменети за сместување на други предмети, може да се одбие најмногу 3 регистерски тони;“

Во истиот член став 1, на крајот од точката 5 точката и записката се заменуваат со записка и по нив се додаваат зборовите: „како и простории наменети за сместување на сидрени синџири;“

Во истиот член став 1, во точката 6 по зборот: „лавната“ се додава зборот: „напојна“.

Во истиот член став 1, во точката 7 во уводниот дел на одредбата зборот: „дводно,“ се заменува со зборовите: „танкови во дводното,“ а на крајот од точката в) точката се заменува со точка и записка и по нив се додава нова точка г), која гласи:

„г) најголемиот одбиток за воден баласт да се движи од 19% од бруто регистерската запремина кај параходи до уклучиво 1.000 БРТ до 7,5% од бруто регистерската запремина кај бродови од 15.000 БРТ и над таа тонажа. При одредувањето на одбитоките за воден баласт мора да се води сметка за сите други исклучени или одбиени простории за воден баласт, вклучувајќи го прамчениот и крмениот танк, танковите во дводното итн. Ако е, на пример, содржината на исклучените простори за воден баласт во дводното еднаква или го преминува најголемиот дозволен одбиток според оваа точка, нема да се дозволи никаков одбиток за воден баласт.“

Во истиот член став 3, во алинејата ад 4), во првата реченица зборовите: „бруто запремина“ се заменуваат со зборовите: „бруто регистерска запремина“, а во втората реченица зборовите: „за параходи од 150 БРТ и помалу“ се заменуваат со зборовите: „за параходи до 150 БРТ“

Член 10

Во членот 21 став 1 досегашната точка а) станува точка 1 и во неа зборовите: „над 13% и под 20%“ се заменуваат со зборовите: „13% или над, а под 20%“, а зборовите: „над 20% и под 30%“ со зборовите: „20% или над, а под 30%“.

Во истиот член став 1 точката б) и ставот 2 се заменуваат со три нови точки, кои гласат:

„2) Кај параходи на вијак, чија регистерска запремина на просторот исклучиво завземен со котловите и машината односно на просторот потребен за правилна работа на машинската постројка изнесува под 13% од бруто регистерската запремина на параходот, односно кај параходи на тркала, чија регистерска запремина на таквите простори изнесува под 20% од бруто регистерската запремина на параходот, откако ќе се утврди дека просторот на машинската постројка и вентилацијата и осветлението на тој простор задоволуваат, одбитокот ќе се смета на следниот начин:

а) кај параходи на вијак кај кои регистерската запремина на машинската постројка изнесува под 13% од бруто регистерската запремина на параходот, одбитокот од 32% од бруто регистерската запремина на параходот ќе биде пропорционално намален на следниот начин: за параход чија регистерска запремина на машинската постројка изнесува 12% од бруто регистерската запремина на параходот — одбитокот ќе изнесува 12/13 од 32% од бруто регистерската запремина на параходот, за параход кај кој таа запремина изнесува 11% — одбитокот ќе изнесува 11/13 од 32% од бруто регистерската запремина на параходот, и така натаму по ред;

б) кај параходи на тркала ќе се примени одредбата на претходната точка, но така што вредноста од 13% односно 32% предвидена со таа одредба — ќе се замени со 20% односно 37%;

в) ако се утврди дека просторијата на машинската постројка и вентилацијата и осветлението на таа просторија не се задоволителни, нема да се дозволи никаков одбиток за параходи градени по 15 мај 1960 година, а за сите други параходи ќе се од-

бие 1,3/4 од регистерската запремина на просторот фактично завземен со машинската постројка — ако е параходот на вијак, а 1,1/2 — ако е параходот на тркала.

Одредбите на точката 2 од овој член ќе се применуваат на сите нови бродови, а и на постојните ако тоа писмено го побара параходното претпријатие односно параходосопственикот.

3) Кај параходи на вијак чија регистерска запремина на просторот на машинската постројка изнесува 20% или над, односно кај бродови на тркала чија регистерска запремина изнесува 30% или над од бруто регистерската запремина на параходот, одбитокот ќе се утврди на начинот пропишан во точката 1 на овој член ако со тоа се согласи надлежната управа на поморската област и параходното претпријатие односно параходосопственикот. Надлежната управа на поморската област и параходното претпријатие (параходосопственикот) можат да бараат одбитокот да се состои од збирот на регистерската запремина на просторот на машинската постројка, со додаток од 3/4 регистерска запремина на тој простор ако се во прашање параходи на вијак, односно со додаток од 1/2 — ако се во прашање параходи на тркала.

4) Одбитокот за машинска постројка во никој случај не смее да премине 55% од делот на регистерската запремина што останува по одбитоките дозволени со членот 19 на овој правилник.

Член 11

Во членот 22 по ставот 12 се додава нов став 13, кој гласи:

„Облиците за простор на машинската постројка според претходните ставови на овој член, не се применуваат на параходите за длабински риболов (кочари), влекачите и јахтите, како ниту на другите бродови на вијак или на тркала кај кои е применет одбитокот од 32% односно 37% од бруто регистерската запремина на параходот.“

Член 12

Во членот 23 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: „Просторот на тунелот мора да биде во пригодни размери и да ѝ одговара на големината на параходот. Ако параходот нема тунел или ако е овој преголем, за простор на одривното лежиште се зема фактичната висина на тој простор или 2,10 м, според тоа кој од овие два броја е помал, а за должина и ширина онолку колку е потребно за да можат да се дигаат капаците на одривното лежиште.

Кога параходот има два вијка, ако е просторот на една оска спрема другата отворен се смета како тунел просторот чија висина ќе биде неговата сопствена висина или 1,80 м, според тоа кој од овие два броја е помал. Во овој простор не смеат да се засметуваат просторите наменети за превоз на товари или параходни потреби.“

Член 13

Чл. 24 и 26 се бришат.

Член 14

Во сите одредби на овој правилник зборовите: „дирекцијата на луките“ се заменуваат со зборовите: „управата на поморската област.“

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 791
20 април 1960 година
Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Пеко Далчевски, с. р.

257.

Врз основа на членот 71 став 2 од Основниот закон за филмот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56) и точ. III и VIII став 2 од Одлуката за прикажување на домашни филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57 и 24/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ДОМАШНИ ФИЛМОВИ ВО 1960 ГОДИНА ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ

1. Претпријатијата за прикажување на филмови се должни од 1 јануари до 31 декември 1960 година да го прикажат најмалку оној број домашни играни филмови што е определен во табелата бр. 1.

2. Бројот на претставите на кои претпријатијата од претходната точка се должни во 1960 година да прикажат домашни играни филмови е определен во табелата бр. 2.

3. Претпријатијата за прикажување на филмови се должни од 1 јануари до 31 декември 1960 година, покрај странски или домашен игран филм, да прикажат едни домашни филмски новости и еден домашен краткометражен филм, и тоа најмалку на оној број претстави што е определен во табелата бр. 3.

4. Табелите бр. 1 до 3 од точ. 1 до 3 на оваа наредба се отпечатени кон оваа наредба и се нејзин составен дел.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-335/1

27 април 1960 година

Белград

Секретар
за просвета и култура,
Крсте Црвенковски, с. р.

ТАБЕЛА БР. 1

Претпријатие за прикажување на филмови што во 1959 година прикажало:		Во 1960 година е должно да прикаже најмалку:	
до	20 играни филмови	2 домашни филма	играни филма
од 21	до 30	3	„
„ 31	„ 40	4	„
„ 41	„ 50	5	„
„ 51	„ 60	6	„
„ 61	„ 70	7	„
„ 71	„ 80	8	„
„ 81	„ 90	9	„
„ 91	„ 100	10	„
„ 101	„ 110	11	„
„ 111	„ 120	12	„
„ 121	„ 130	13	„
„ 131	„ 140	14	„
„ 141	„ 150	15	„
„ 151	нагоре	16	„

ТАБЕЛА БР. 2

Претпријатие за прикажување на филмови што во 1959 година вкупно одржало:			Во 1960 година е должно да одржи најмалку:	
од	до	52 претстави	8 претстави на домашен игран филм	
53	60	9		
71	80	12		
81	90	14		
91	100	15		
101	110	17		
111	120	18		
121	130	20		
131	140	21		
141	150	23		
151	160	24		
161	170	26		
171	180	27		
181	190	29		
191	200	30		
201	225	34		
226	250	38		
251	275	41		
276	300	45		
301	325	49		
326	350	53		
351	375	56		
376	400	60		
401	425	64		
426	450	68		
451	475	71		
476	500	75		
501	525	79		
526	550	83		
551	575	87		
576	600	90		
601	625	94		
626	650	98		
651	675	101		
676	700	105		
701	750	113		
751	800	120		
801	850	125		
851	900	135		
901	950	143		
951	1000	150		
1001	1050	158		
1051	1100	165		
1101	1150	173		
1151	1200	180		
1201	1300	195		
1301	1400	210		
1401	1500	225		
1501	1600	240		

ТАБЕЛА БР. 3

Претпријатие за прикажување на филмови што во 1959 година вкупно одржало:			Во 1960 година е должно да прикаже		
од	до	52 претстави	едни домашни филмски новости на најмалку:	еден домашен краткометражен филм на најмалку:	38 претстави
53	60	38			41
61	70	38			47
71	80	40			54
81	90	45			62
91	100	50			69
101	110	55			76
111	120	60			83
121	130	65			90
131	140	70			98
141	150	75			105
151	160	80			112
161	170	85			119
171	180	90			127
181	190	95			134

Претпријатие за прикажување на филмови што во 1959 година вкупно одржало:			Во 1960 година е должно да прикаже		
од	до	200 претстави	едни домашни филмски новости на најмалку:	еден домашен краткометражен филм на најмалку:	100 претстави
191	201	112			153
201	225	125			171
226	250	137			189
251	275	150			207
276	300	162			225
301	325	175			243
326	350	187			261
351	375	200			279
376	400	212			297
401	425	225			315
426	450	237			335
451	475	250			351
476	500	262			369
501	525	275			387
526	550	287			405
551	575	300			423
576	600	312			441
601	625	325			459
626	650	337			477
651	675	350			495
676	700	375			515
701	750	551			551
751	800	586			586
801	850	622			622
851	900	657			657
901	950	693			693
951	1000	728			728
1001	1050	764			764
1051	1100	799			799
1101	1150	834			834
1151	1200	870			870
1201	1250	906			906
1251	1300	946			946
1301	1350	977			977
1351	1400	1012			1012
1401	1450	1047			1047
1451	1500	1083			1083
1501	1550	1119			1119
1551	1600				

258.

Врз основа на членот 14 од Законот за измени и дополненија на Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот пропишува

**УПАТСТВО
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАНАРИНАТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. На уживателите на пензија и на други права од пензиското и инвалидското осигурување им се пресметуваат според одредбите од ова упатство надоместокот за зголемувањето на станарината, како и боновите што на име на тој надоместок (во натамошниот текст: боновите) им се издаваат на уживателите на кои им се одлага непосредната исплата на надоместокот во готово (член 2 од Уредбата за исплатата на надоместокот за зголемувањето на станарината — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/59).

2. На уживателите на пензија на кои пензиите им се пресметани на нови износи со примена на чл. 6 и 7 од Законот за измени и дополненија на Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/59 — во натамошниот текст: Законот), боновите на име надоместок им се издаваат во износите на зголемувањето на пензијата пресметано со примена на пензискиот процент врз зголемувањето на просечниот пензиски основ според табелата од членот 7 на Законот

На уживателите на пензија на кои во смисла на членот 11 од Законот зголемувањето на пензијата им припаѓа врз ненамалениот износ на порано определената пензија, обезбеден според членот 201 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59), износите на кои се издаваат бониви им се пресметуваат така што при пресметувањето на пензијата на нов износ според членот 6 од Законот, претходно ќе се издвои износот што се исплатува на име посебна заштита според членот 201 од Законот за пензиското осигурување, т. е. разликата меѓу пензијата пресметана од просечниот пензиски основ за соодветниот осигуренички разред според табелата важечка од 1 октомври 1958 година и вкупниот износ на пензијата која фактично се исплатувала до 31 декември 1959 година. На тој начин пресметаниот износ на зголемувањето на законската пензија се зема како износ на кој се издаваат бониви.

Со согласна примена на претходниот став се пресметуваат и износите на кои им се издаваат бониви на уживателите на пензија — воени осигуреници на кои според членот 10 став 5 на Законот по повторното определување на пензијата и натаму им се исплатува износот на порано определената пензија.

3. На уживателите на пензија на кои пензиите им се определуваат со примена на членот 8 од Законот, бонивите им се издаваат на износот што се добива кога пензискиот процент ќе се примени врз зголемувањето на просечниот пензиски основ за соодветниот осигуренички разред според табелата од членот 7 на Законот, земајќи го како соодветен оној осигуренички разред во кој осигуреникот е распореден според членот 8 од Законот.

4. На уживателите на пензија на кои кон пензијата им се исплатува и заштитен додатоц според одредбите од главата VIII на Законот за пензиското осигурување, бонивите им се издаваат на износот што се добива кога пензискиот процент ќе се примени врз зголемувањето на просечниот пензиски основ за соодветниот осигуренички разред според табелата од членот 7 на Законот, земајќи го како соодветен оној осигуренички разред во кој уживателот на пензијата е распореден при преведувањето односно пресметувањето или определувањето на пензијата според Законот за пензиското осигурување — без примена на одредбите од главата VIII на тој закон.

5. Според одредбите од претходните точки на ова упатство се пресметуваат и износите на кои им се издаваат бониви на уживателите на инвалидска пензија и на други примања по основот на инвалидско осигурување што според одредбите од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58 и 27/59) се определуваат од просечните пензиски основи.

Додатокот на инвалидската пензија од членот 272 на Законот за инвалидското осигурување не се зема во пресметка според претходниот став, туку во целина се исплатува во готово.

6. За примена на одредбите од точ. 2 до 5 на ова упатство, како пензиски процент се зема:

1) кај личната пензија — соодветниот процент според вкупниот призраен пензиски стаж (член 69 од Законот за пензиското осигурување, односно чл. 70 и 71 на тој закон ако се исплатува зголемена полна пензија);

2) кај фамилијарната пензија — соодветниот процент според бројот на уживателите на таа пензија (член 126 на Законот за пензиското осигурување);

3) кај инвалидската пензија — процентот со кој е определена височината на пензијата (чл. 71 до 73 односно член 79 на Законот за инвалидското осигурување).

Кога инвалидската пензија се исплатува во намен износ (член 78 став 2 и член 80 став 2 на Законот за инвалидското осигурување), бонивите се издаваат во височина од 75% од пресметаното зголемување на инвалидската пензија во полн износ.

7. Пресметувањето на надоместокот за зголемувањето на станарината и пресметувањето на износите на кои им се издаваат бониви на уживателите на оние примања по основот на инвалидско осигурување што не се определуваат од просечните пензиски основи, туку се определуваат во зависност од платата односно од личниот доход, се вршат со примена на начелата на оние прописи според кои е извршено зголемувањето на платите односно на личните доходи на име надоместок за зголемувањето на станарината од 1 јануари 1960 година, според одредбите на ст. 2 до 4 на оваа точка.

На уживателите на материјално обезбедување и на уживателите на привремен надоместок (член 109 став 1 и член 125 од Законот за инвалидското осигурување) надоместокот за зголемувањето на станарината им се пресметува во соодветен процент (90% односно 50% или 75%) од оној дел на основот за определување на овие примања во кој е содржано зголемувањето на платата односно на личниот доход на име надоместок за зголемувањето на станарината. На уживателите на кои во основот им се земени и платите односно личните доходи остварени пред 1 јануари 1960 година, надоместокот за зголемувањето на станарината им се пресметува од основот зголемен на ист начин како што им се зголемува основот заради ново определување на надоместокот наместо плата, според прописите за здравственото осигурување, на оние осигуреници на кои во основот им се земени примањата остварени пред 1 јануари 1960 година.

На уживателите на надоместокот поради запослување со скратено работно време (член 127 на Законот за инвалидското осигурување) надоместокот за зголемувањето на станарината им се пресметува, и тоа:

1) на инвалидите запослени во стопански организации — со зголемување на износот на надоместокот определен според тарифниот став за 6,5%;

2) на инвалидите запослени во јавни служби — во износ од 65% од вкупното зголемување на надоместокот што го сочинува разликата меѓу износот на основната плата на 31 декември 1959 година и новиот износ на истата основна плата по 1 јануари 1960 година.

На уживателите на надоместок поради плата на друга работа (член 129 од Законот за инвалидското осигурување) надоместокот за зголемувањето на станарината им се пресметува, и тоа:

1) на инвалидите запослени во стопански организации што и непосредно пред настапувањето на инвалидната биле запослени во стопанска организација — со зголемување на износот на надоместокот определен според членот 129 на Законот за инвалидското осигурување за 6,5%;

2) на инвалидите запослени во јавна служба што и непосредно пред настапувањето на инвалидната биле запослени во јавна служба — во износ од 65% од вкупното зголемување на надоместокот што го сочинува разликата меѓу износот на основната плата што уживателот на надоместокот ја имал на поранешното работно место и износот на основната плата што ја има тој на новото работно место а според износите на основните плати на 1 јануари 1960 година;

3) на инвалидите запослени во стопански организации што непосредно пред настапувањето на инвалидната биле запослени во јавна служба — во износ од 65% од вкупното зголемување на надоместокот. Ова вкупно зголемување на надоместокот поради помала плата на друга работа, се определува на тој начин што износот на зголемувањето настанато на 1 јануари 1960 година на онаа основна службеничка плата што уживателот на надоместокот ја имал на поранешното работно место ќе се намали за износот што ќе се добие кога месечниот износ на тарифниот став на неговото ново работно место ќе се помножи со 6,5 и ќе се подели со 100;

4) на инвалидите запослени во јавна служба што непосредно пред настапувањето на инвалид-

носта биле запослени во стопанска организација — во износот од 65% од вкупното зголемување на надоместокот. Ова вкупно зголемување на надоместокот поради помала плата на друга работа се определува на тој начин што месечниот износ на тарифниот став на поранешното работно место ќе се зголеми за 6,5%, и од така зголемениот износ на тарифниот став, заедно со постојаните додатоци што уживателот на надоместокот ги имал на поранешното работно место, ќе се одбие износот на неговите вкупни примања на име плата (основна и полагајна плата со постојани додатоци) на новото работно место по 1 јануари 1960 година.

Одредбите на ст. 3 и 4 на оваа точка важат и кога се во прашање работни места во општествени организации или кај приватни работодавци, со тоа што оние од овие одредби што се однесуваат на работните места во јавната служба се применуваат на ист начин и на работните места во општествените организации, а оние што се однесуваат на работните места во стопанските организации се применуваат на ист начин и на работните места кај приватните работодавци.

8. На уживателите на пензија на кои до 31 декември 1959 година кон пензијата им е исплатувана и разлика на име постојан посебен додаток или посебен додаток според одредбите од Одлуката за применување на одредбите од членот 17 на Уредбата за спроведување на законите и другите сојузни правни прописи на територијата на која е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58) и според прописите за примена на таа одлука врз уживателите на инвалидска пензија а на кои таа разлика и натаму им се исплатува во ненамален износ, бонусите им се издаваат на износите што се пресметуваат со примена на соодветните одредби од точ. 2 до 6 на ова упатство.

9. На осигурениците на кои им припаѓа право на посебен додаток според членот 265а од Законот за пензиското осигурување (член 17 од Законот за измени и дополненија на Законот за пензиското осигурување — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/59), ако тој посебен додаток се зголемува од 1 јануари 1960 година поради зголемувањето на основната плата на Х платен разред според Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59), ова зголемување им се исплатува во целина во готово, бидејќи тоа не влегува во надоместокот за зголемувањето на станарината кој се обезбедува и се исплатува во рамките на зголемувањето на платата односно на личниот доход на тие осигуреници од 1 јануари 1960 година според посебни прописи.

10. На уживателите на пензија и на други примања по основот на социјално осигурување на кои исплатата на тие примања им се врши во странство затоа што постојано престојуваат таму, зголемувањето на тие примања што им припаѓа на име валоместок за зголемувањето на станарината им се исплатува во целина во готово за сето време додека исплатата се врши во странство.

11. Ако износот на надоместокот за зголемувањето на станарината на кој треба да се издаде бон. би бил помал од 100 динари, нема да се издава бон. туку износот на надоместокот ќе се исплати во готово, согласно со точката 8 став 4 од Упатството за спроведување на Уредбата за исплатата на надоместокот за зголемувањето на станарината („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/60).

12. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и во целата 1960 година.

Бр. 587

20 април 1960 година

Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

259.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/60), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот пропитува

У П А Т С Т В О ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИСПРАВКА НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И НА ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Претпријатијата на индустријата за тули и керамида, бетонски префабрикати и битуменски производи (во натамошниот текст: претпријатијата на индустријата на градежни материјали) и издавачките претпријатија ќе извршат повторно исправка на минималните лични доходи за работните места и работниците врз основа на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации, според одредбите на ова упатство и Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/59).

2. Во постапката за исправка на минималните лични доходи според точката 1 од ова упатство, како основица за исправка служат минималните лични доходи на работниците на стопанската организација, просечните износи на минималните лични доходи пропишани за групите стопански организации во точката 1 на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации и бројната состојба на работниците на стопанската организација.

3. Како основица во постапката за исправка служат износите на минималните лични доходи определени на работниците со решение на стопанската организација според одредбите на Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58), сведени на нето износи и наголемени за 10% според точката 4 ст. 1 и 2 и точката 5 од Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации.

Во оваа основица влегува и дел од платата на странски стручњак што му одговара на износот на минималниот личен доход на соодветен домашен работник.

4. Стопанската организација ги применува во постапката за исправка просечните износи на минималните лични доходи според категориите на стручната спрема што во табелата од точката 1 на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации се определени за групата во која таа спаѓа според дејноста регистрирана кај стопанскиот суд.

5. Во постапката за исправка се зема бројната состојба на работниците на 31 октомври 1958 година, што стопанската организација ја има утврдено и доствено до органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и работните односи според одредбите на Наредбата за составување на прегледот на просеците на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/58).

Ако стопанската организација на индустријата на градежни материјали исправката на минималните лични доходи во 1959 година ја извршила врз основа на бројната состојба утврдена според друг датум, во постапката за исправка според ова упатство се зема така утврдената бројна состојба.

За стопанските организации што се основани или пуштени во пробен или редовен погон по 31 октомври 1958 година, се зема бројната состојба на работниците на 31 декември 1959 година. За новооснова-

ните стопански организации на индустријата на градежни материјали органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и работните односи може на барање на стопанската организација за утврдување на бројната состојба да определи друг ден во 1959 или 1960 година кога стопанската организација работела со нормален капацитет и нормален број на работниците.

6. Откако ќе ги утврди основните за исправка на минималните лични доходи (точ. 2 до 5), стопанската организација ќе спроведе постапка за исправка според точ. 15, 18, 19, 24 и 25 од Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации.

7. За работните места чиј минимален личен доход е определен во распон, стопанската организација, пред исправката за процентот утврден според точката 6 на ова упатство, распоните ќе ги сведе на единствен износ така што збирот на највисокиот и најнискиот износ што претставува граница на распонот на минималниот личен доход за секое работно место ќе го подели со бројот 2.

8. Минималните лични доходи за новите работни места што издавачкото претпријатие ги установило по 31 октомври 1958 година, а претпријатието на индустријата на градежни материјали — по друг датум во смисла на точката 5 став 2 од упатството, односно новооснованите стопански организации — по 1 јануари 1960 година, се зголемуваат односно се намалуваат за процентот утврден според точката 15 од Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации, според кој стопанската организација повторно ја врши исправката на минималните лични доходи.

Минималните лични доходи се исправуваат во смисла на претходниот став за оние нови работни места за кои советот на општинскиот народен одбор надлежен за трудот и работните односи по спроведената постапка од точката 27 од Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации има утврдено дека во поглед на височината се правилно определени.

За работниците што стапиле во работен однос по датумите определени во точката 5 на ова упатство ќе се исправат минималните лични доходи според процентот за кој е извршена исправката на минималните лични доходи на другите работници.

9. За утврдувањето на нивото на минималните лични доходи и за пресметувањето на новите минимални лични доходи за работниците и работните места, стопанските организации од точката 1 на ова упатство се должни да му достават на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и работните односи документација составена според точ. 26 и 27 од Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации.

Проверувањето на документацијата органот на управата од претходниот став ќе го изврши на начинот предвиден во точ. 28 до 31 од Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации.

10. Стопанската организација е должна да му издаде на секој работник решение за минималниот личен доход, со податоците од точката 33 на Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации.

Ако е досегашниот износ на минималниот личен доход на работникот определен со решението на стопанската организација поголем од износот на минималниот личен доход за работното место определен според точката 7 од ова упатство, работникот има право на тој поголем износ на минималниот личен доход за сето време додека постојано работи на истото работно место. Ако е работниковиот износ на минималниот личен доход помал од износот на минималниот личен доход за работното место,

стопанската организација може да определи работникот да има право на досегашниот износ за сето време додека се наоѓа на истото работно место или само до исполнувањето на определен услов, кој самата го определува во тарифниот правилник.

Стопанската организација е должна да му го издаде на работникот решението за износот на минималниот личен доход во срок од 30 дена од денот на извршеното проверување од страна на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и работните односи.

11. Износите на минималните лични доходи добиени по завршената постапка за исправка ќе ги применат стопанските организации од точката 1 на ова упатство и при распределбата на доходот според завршената сметка за 1959 година.

12. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-1085/1
5 мај 1960 година
Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

260.

Врз основа на членот 13 став 2 точка 9 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со Сојузниот извршен совет, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ

I

На спремата на свршени 6 одделенија основно училиште (член 6 од Општиот закон за школството — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/58) и одговараат следното училиште и курс:

Во Федеративна Народна Република Југославија

- 1) завршено едногодишно Училиште за механизација на земјоделството во Куманово до 1950 година заклучно;
- 2) завршен шестмесечен Задружно-административен курс при Инвалидскиот дом во Мелине.

II

На спремата на завршено основно училиште (член 6 од Општиот закон за школството) и одговараат следните училишта:

Во Федеративна Народна Република Југославија

- 1) завршена двегодишна Административна школа во Качаник, односно во Приштина, со претходно завршено најмалку основно училиште во четиригодишно траење;
- 2) завршено Занаемчиско градежно училиште (Специјално градежно училиште) во Витола во тригодишно траење.

III

На спремата на завршена гимназија (член 39 од Општиот закон за школството) и одговара следниот курс:

Во Федеративна Народна Република Југославија завршен едногодишен Курс за осигурување при Генерална дирекција на Државниот осигурителен завод во Ниш во учебната 1959/1960 година.

IV

Рангот на школите, курсевите и стручните испити утврден со ова решение не го определува односот на едно училиште спрема друго со цел за признавање извесни одделенија односно класови или испити на еден вид училиште, за премин односно продолжување на школувањето во друг вид училиште, туку може да им служи на надлежните органи како основ за определување на стручната спрема при регулирањето на службеничките односи, пензиите и инвалидните.

V

Со одредбите на ова решение се дополнува Решението за рангот на школите и курсевите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52).

Бр. 581
19 февруари 1960 година
Белград

Секретар
за просвета и култура,
Крсте Црвенковски, с. р.

261.

Врз основа на членот 56 став 3 од Законот за пазарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/59), Сојузниот пазарен инспекторат пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗВЕШТАИТЕ И ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

1. Во Упатството за извештаите и евиденциите на органите на пазарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/60) во точката 19 став 3 се додава нова одредба под 1, која гласи:

„1) го означува прописот според кој пазарниот инспектор е овластен да наплатува парична казна на самото место, на тој начин што во потврдата по зборовите: „во смисла на членот“ го запишува бројот на членот и називот на прописот во кој е предвидено ова овластување (на пр.: 114 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, 85 од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани и сл.);“.

Досегашните одредби под 1 и 2 стануваат одредби под 2 и 3.

2. Точката 22 се менува и гласи:

„Обрасците за наплата на паричната казна на самото место што се користени досега ќе се заменат со нови до 31 мај 1960 година.“.

3. Текстот на образецот бр. 9, што е отпечатен кон Упатството и е негов составен дел, се менува и гласи:

Образец бр. 9
(формат 210 × 74 мм)

„ТАЛОН

Народна Република _____
Народен одбор на око-
лија _____
Народен одбор на оп-
штина _____

Служба на пазарната
инспекција

Серија _____ Бр. _____
Потврда на динари _____*)
наплатени од сторителот
на прекршокот (поединец — правно лице).

Датум _____

Место _____

Потпис _____

Народна Република _____
Народен одбор на око-
лија _____
Народен одбор на оп-
штина _____

Служба на пазарната
инспекција

Серија _____ Бр. _____

ПОТВРДА

на динари _____ (со бу-
кви: _____)*), кој из-
нос во смисла на чле-
нот _____

а во врска со членот
150 од Основниот закон
за прекршоците, е на-
платен на самото место
од сторителот на пре-
кршокот (поединец —
правно лице) кој е за-
течен во извршување на
прекршокот од членот

Датум _____

Место _____

(печат)

Потпис _____

*) На ова место во талонот и во потврдата на овој образец ќе биде отпечатена височината на паричната казна во апоени од 100, 500 и 1.000 динари.“

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2705/1
26 април 1960 година
Белград

Главен сојузен
пазарен инспектор,
Анте Доманџиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Бидејќи на членовите на Советот за филм, именувани со Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 8 од 21 јануари 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/58), во смисла на членот 3 став 2 од Уредбата за Советот за филм („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58 и 12/59), им истекол двегодишниот мандат, тоа врз основа на членот 3 став 1 од истата Уредба, а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА СОВЕТОТ ЗА ФИЛМ

Во Советот за филм се именуваат, и тоа:

за претседател:

Вукашин Микуновиќ, директор на „Борба“;

за секретар:

Самуило Леви, економски советник на Здружението на филмските производители на Југославија;

за членови:

др Никола Балог, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општи стопански работи;

Мира Боглиќ, филмски критичар од Загреб;

Милиќ Бугарчиќ, претседател на Советот за култура на Народниот одбор на град Белград;

Ратко Ѓуровиќ, книжевник од Белград;

Петро Дјетелиќ, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура;

Јоже Гале, филмски режисер од Љубљана;

Добрила Илиќ, директор на Претпријатието за прикажување на филмови „Белград филм“ од Белград;

Столе Јанковиќ, филмски режисер од Белград;

Олга Креачиќ, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации;

Јоца Марјановиќ, раководител на Центарот за марксистичко образование во Сараево;

Вицко Распор, управник на Центарот за стручно оспособување на филмските работници;

Гојко Секуловски, директор на претпријатието за снимање на филмови „Вардар филм“ од Скопје;

Драго Шега, книжевник од Љубљана;

Иван Врховац, директор на претпријатието за снимање на филмови „Јадран филм“, од Загреб;

Александар Вучо, книжевник од Белград.

Б. бр. 21
12 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Ранковиќ, с. р.

Бидејќи на претседателот и на членовите на Сојузната комисија за преглед на филмови, именувани со Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 7 од 21 јануари 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/58) во смисла на членот 68 став 3 од Основниот закон за филмот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56) им истекол двегодишниот мандат, тоа врз основа на членот 68 став 2 од истиот Закон а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ

Во Сојузната комисија за преглед на филмови се именуваат, и тоа:

за претседател:

Ели Финци, театарски критичар и книжевник;

за членови:

Драгослав Адамовиќ, филмски критичар;
Макс Баке, сојузен народен пратеник;
Боро Чушкар, началник во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи;
Милан Дединац, книжевник;
Ото Денеш, филмски режисер;
Миња Дедиќ, театарски режисер;
Арсен Диклиќ, книжевник;
Јован Ѓорѓевиќ, асистент на Филозовскиот факултет во Белград;

Ратко Гуровиќ, книжевник;
Вили Ѓетровиќ, виши советник во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи;

Еди Брајник, виши советник во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи;

Киро Хаџивасилев, публицист;
Драга Јапунџиќ, соработник на Институтот за педагошки истражувања во Белград;

Софија Јовановиќ, филмски режисер;
Гуро Лончаревиќ, генералмајор на ЈНА;
Тихомир Марковиќ, заменик јавен обвинител за град Белград;

Душан Матиќ, книжевник;
Смиља Месариќ, советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура;
Милка Миниќ, претседател на Комисијата за идејно-воспитна работа на ССРНЈ;

Предраг Милосављевиќ, академски сликар;
Милан Мирковиќ, директор на Заводот за унапредување на школството на НР Србија;

Жика Митровиќ, филмски режисер;
Мишо Павичевиќ, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

др Милодраг Павловиќ, книжевник;
Латинка Перовиќ, член на Претседателството на Централниот комитет на Народната младина на Југославија;

Мужарем Первиќ, од Белград;
Бранко Плеша, првак на Југословенскиот драмски театар;

Владимир Погачиќ, директор на Југословенската кинотека;

Стеван Раичковиќ, книжевник;
Бранка Савиќ, претседател на Сојузот на друштвата за грижи за децата и младината на Југославија;

Боривоје Симиќ, композитор;
Георгије Скригин, филмски режисер;
Јоже Смоле, публицист;

Слободан Шакота, виши советник во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи;

Будислав Шошкиќ, секретар на Идеолошката комисија на ЦК на Сојузот на комунистите на Југославија;

Стана Томашевиќ, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот;

Душан Тимотијевиќ, публицист;
Јово Угрчиќ, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации;

Драгомир Вучиниќ, секретар на Комисијата за културни врски со странство;

Фрањо Зимиќ, директор на Сојузниот центар за наставен и културно-просветен филм.

Б. бр. 22

12 април 1960 година

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

244. Уредба за комуналните објекти што можат да се градат од средствата на општинските фондови за станбена изградба	365
245. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани — — — —	365
246. Уредба за пренесување работите во надлежност на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за информации — — — —	366
247. Уредба за наградите за вонредна работа и особени успеси во работата и за надоместоците за прекувремена работа на службениците на банките и штедилниците	367
248. Уредба за посебниот додаток за финансиските инспектори и определени стручни службеници на Службата на општественото книговодство — — — —	369
249. Одлука за средствата за унапредување на производството на шеќерна репка — —	370
250. Одлука за исплаќување на благородни метали од речните наноси — — — —	370
251. Одлука за слободно формирање на цените на јагленот ситен и во прав — — — —	371
252. Одлука за склучување краткорочна позајмица кај Народната банка заради покривање привремен вишок на расходите над приходите во текот на извршувањето на Сојузниот буџет за 1960 година — —	371
253. Одлука за продолжување на траењето на мандатот на членовите на задружените совети на земјоделските задруги — —	371
254. Наредба за утврдување на вредноста на средствата на стопанската организација вложени на подрачјата на општините на кои се наоѓаат седиштето на стопанската организација и седиштата на погоните —	372
255. Правилник за условите за учествување на градежните претпријатија на конкурс за склучување генерални договори за изградба на станбени згради односно станови — — — — —	372
256. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на мерење и пресметување на регистерската запремина при баждарењето на поморските параходи	372
257. Наредба за прикажување на домашни филмови во 1960 година од страна на претпријатијата за прикажување на филмови —	374
258. Упатство за пресметување на надоместокот за зголемувањето на станарината на ужвалителите на правата од пензиското и инвалидското осигурување — — — —	375
259. Упатство за постапката за исправка на минималните лични доходи на работниците на претпријатијата на индустријата на градежни материјали и на издавачките претпријатија — — — — —	377
260. Решение за рангот на школите и курсевите — — — — —	378
261. Упатство за измени и дополненија на Упатството за извештаите и евиденциите на органите на пазарната инспекција —	379